

АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС Скопје

КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2020 ГОДИНА СО ИЗВЕШТАЈ НА РЕВИЗИЈАТА

Скопје, Мај 2021 година

СОДРЖИНА

	стр.
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	2
КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ	
-Консолидиран извештај за сеопфатна добивка за 2020 година	4
-Консолидиран извештај за финансиската состојба на 31.12.2020 година	5
-Консолидиран извештај за промените на главнината	6
-Консолидиран извештај за паричните текови од 01.01 до 31.12.2020 година	7
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ	8-27

Прилози:

- Извештај за работење за 2020 година



ДРУШТВО ЗА РЕВИЗИЈА, ПРОЦЕНА И ФИНАНСИСКИ КОНСАЛТИНГ

До

АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС СКОПЈЕ

Скопје, 27.05.2021г.

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До сопствениците на Друштвото

Извршивме ревизија на приложените консолидирани финансиски извештаи на АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС Скопје (во понатамошниот текст Друштвото), кои ги вклучуваат консолидираниот извештај за финансиската состојба на 31 Декември 2020 година и консолидираниот извештај за сеопфатна добивка и поврзаните на нив консолидираниот извештај за паричните текови и консолидираниот извештај за промените на главнината за годината кајашто завршува тогаш, како и прегледот на значајните сметководствени политики и останатите појаснувачки информации.

Одговорност на раководниот тим на Друштвото

Раководниот тим на Друштвото е одговорен за подготвување и објективно презентирање на овие консолидирани финансиски извештаи, во согласност со сметководствените стандарди за финансиско известување кои се прифатени и објавени во Република Македонија и интерната контрола која што е релевантна за подготвување и објективно презентирање на консолидираните финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали се резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие консолидирани финансиски извештаи, врз основа на нашата ревизија. Ревизијата е извршена во согласност со прифатените Меѓународни Стандарди за ревизија. Заради прашањата опишани во пасусот Основа за воздржување од мислење, ние не бевме во можност да прибавиме достатни и соодветни ревизорски докази како основа за мислење за ревизијата.

Основа за воздржување од мислење

Поединечните финансиски извештаи за 2020 година, на Друштвото-подружница АГРОНОВА ДООЕЛ не се ревидирани. Прометот на подружницата АГРОНОВА ДООЕЛ представува 54% од вкупните промет во консолидираниот извештај за сеопфатна добивка за годината, средствата на подружницата представува 94% од вкупните средства во консолидираниот извештај за финансиската состојба за годината а обврските на подружницата представуваат над 38% од вкупните обврски во

консолидираниот извештај за финансиската состојба обврски. Како резултат ние не бевме во можност да утврдиме дали некои корекции би биле потребни во однос на резултатите од работење и финансиската состојба во консолидираните финансиски извештаи на Друштвото.

Воздржување од мислење

Поради значењето на прашањата објаснети во пасусот Основа за воздржување од мислење, не бевме во можност да прибавиме достатни и соодветни ревизорски докази како основа за мислење на ревизијата. Следствено, не изразуваме мислење за консолидираните финансиски извештаи на АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС Скопје.

Обрнување внимание

Друштвото, во поединечни финансиски извештаи вредноста на подружницата ја искажува по набавна вредност, а во консолидираните финансиски извештаи, разликата во вреднување помеѓу набавна вредност и сметководствената вредност на главнината на компонентата во консолидираната годишна сметка за 2020 година, што претставува ревалоризациона резерва, ја искажува заедно со запишаниот капитал на матичното друштво.

Скопје, 27 Мај 2021 година

ЕЛИТ ДООЕЛ Скопје, Лиценца број 18

ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР

Данче Зографска



УПРАВИТЕЛ

ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР,



Данче Зографска

АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС Скопје
Консолидирани Финансиски Извештаи

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОФАТНА ДОБИВКА

за периодот 01.01 до 31.12.2020 година

во 000 МКД

	Белешки	2020	2019
Приходи од работење	5	33,422	26,237
Промени во залихи почетни и крајни		-	-
Набавна вредност на продадени стоки		(181)	(185)
Трошоци за сировини и материј.	6	(1,445)	(1,438)
Услуги	6	(10,648)	(8,758)
Останати трошоци од работење	6	(9,614)	(7,984)
Трошоци на вработени	7	(4,878)	(4,932)
Амортизација	6	(5,667)	(5,113)
Вредносно усогласување	6	(50)	(229)
Други трошоци	6	(56)	-
<i>Оперативна добивка (загуба)</i>		883	(2,402)
Приходи од финансирање	8	2,015	2,562
Расходи од финансирање	9	(21)	(13)
<i>Вкупна добивка пред оданочување</i>		2,877	147
Данок од добивка	10	(1,080)	(571)
<u>НЕТО ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА</u>		<u>1,797</u>	<u>(424)</u>
Останати сеопфатни приходи		-	-
Данок на сеопфатни приходи		-	-
<u>СЕОФАТНА ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА</u>		<u>1,797</u>	<u>(424)</u>
Добивка по акција		-	-

Во Скопје



Овластено лице

Терзиџиџ

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи

АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС Скопје
Консолидирани Финансиски Извештаи

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА

на 31.12.2020 година

во 000 МКД

	Белешки	2020	2019
СРЕДСТВА			
НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА			
Нематеријални средства	12	1,265	1,265
Материјални средства	13	79,710	81,007
Финансиски вложувања	14	12,581	14,754
		93,556	97,026
<i>Вкупно нетековни средства</i>	15	13,193	13,542
ТЕКОВНИ СРЕДСТВА			
Залихи	16	335	335
Побарувања од купувачи	17	1,688	581
Останати краткор.побарувања	18	260	72
Финансиски вложувања		2,418	-
Пари и парични еквивал.	19	5,723	4,578
АВР		-	-
<i>Вкупно тековни средства</i>		10,424	5,566
ВКУПНО СРЕДСТВА		117,173	116,134
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ			
Запишан капитал (акц.главнина)	20	6,796	6,796
Ревалоризациони резерви		119,116	119,116
Законски резерви		533	533
Акумулирана загуба		(63,581)	(63,157)
Акумулирана добивка		44,544	44,544
Нето добивка од теков.година		1,797	(424)
<i>Вкупно акционерски капитал</i>		109,205	107,407
ОБВРСКИ			
Краткорочни финансиски обврски	21	3,666	3,666
Краткорочни обврски кон добав.	22	3,069	3,567
Останати краткорочни обврски	23	341	951
Обврски за даноци,придонеси и др.	23	892	542
ПВР		-	-
<i>Краткорочни обврски</i>		7,968	8,727
<i>Вкупно обврски</i>		7,968	8,727
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		117,173	116,134

Во Скопје

Овластено лице

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи



АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС Скопје
Консолидирани Финансиски Извештаи

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНА НА ГЛАВНИНАТА

во 000 МКД

	Акционерски капитал	Резерви	Ревалориз. Резерви	Пренесена загуба	Акумул. добивка	Добивка за год.	Вкупно
Состојба 01.01.2019 год.	6,796	533	119,116	(59,446)	44,544	(3,711)	107,832
Распред.на добивка	-	-	-	(3,711)	-	3,711	-
Промени-усогласување	-	-	-	-	-	-	-
Исплатена дивиденда	-	-	-	-	-	(424)	(424)
Нето добивка за 2019 год.	-	-	-	-	-	(424)	(424)
Состојба 31.12.2019 год.	6,796	533	119,116	(63,157)	44,544	(424)	107,408
Состојба 01.01.2020 год.	6,796	533	119,116	(63,157)	44,544	(424)	107,408
Распред.на добивка	-	-	-	(424)	-	424	-
Промени-усогласување	-	-	-	-	-	-	-
Исплатена дивиденда	-	-	-	-	-	-	-
Нето добивка за 2020 год.	-	-	-	-	-	1,797	1,797
Состојба 31.12.2020 год.	6,796	533	119,116	(63,581)	44,544	1,797	109,205

Во Скопје

Овластено лице



[Handwritten signature]

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи

АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС Скопје
Консолидирани Финансиски Извештаи

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ

во 000 МКД

2020

ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ

2,877

Прилагодување за

Амортизација на нетековни средства

5,667

Отписи

222

Позит.курс.разлики, платени камати, кап.добивки

-

Платен данок на добивка

(1,080)

Паричен тек од деловни активности

(1,295)

Зголемување на побарувања по сите основи

-

Зголемување за залихи по ефект од промена на вред.

(498)

Зголемување на обврски спрема добавувачи

(610)

Зголемување на останати обврски

350

Зголемување на обврски за даноци и придонеси

2,756

5,633

Нето прилив од деловни активности

Паричен тек од инвестициони активности

Набавка (отуѓување) на НПО

(4,592)

Зголемување на долг.вложувања и др.вложувања

2,522

Зголемување на краткорочни вложувања

(2,418)

(4,488)

Нето промени од инвестициони активности

Паричен тек од финансиски активности

Приливи на долгорочни кредити

-

Приливи на краткорочни кредити

-

Зголемување на капиталот

-

Исплатена дивиденда

-

Нето промени од финансиски активности

-

Нето зголемување (намалување) на пари и парични еквиваленти

1,145

Пари и парични еквиваленти на

Почетокот на пресметковниот период

4,578

Пари и парични еквиваленти на

Крајот на пресметковниот период

5,723

Во Скопје

Овластено лице

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи



БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС Скопје е акционерско друштво, акциите се во сопственост на две домашни физички лица. Основано е на 20.12.1994 година. Во Централниот трговски регистар на РМ се води под број ЕМБС 4956648. Седиштето на Друштвото е во Скопје, на бул. ВМРО бр.3.

Основна дејност на АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС е компјутерски консултански услуги.

Друштвото е сопственик на 100% удел во АГРОНОВА ДООЕЛ Скопје.

Друштвото на крајот на 2020 година има 13 вработени лица.

Друштвото објавува поединечни и консолидирани финансиски извештаи.

Во консолидираните финансиски извештаи за 2020 година, Друштвото ги презентира, сумирано со подружницата, резултатите од работењето, финансиската состојба, паричните текови и промените во капиталот, при што ги елиминира нивните меѓусебни односи.

Консолидираните финансиски извештаи на АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС се усвоени и одобрени од менаџментот на 29.03.2021 година.

ПАНДЕМИЈАТА ОД COVID-19 И НЕЈЗИНОТО ВЛИЈАНИЕ

2020 година ќе биде запаметена по застрашувачката пандемија COVID-19, која започна на почетокот на годината и завладеа следните десет месеци од годината со целиот свет. Почетокот на пандемијата, со цел за нејзино запирање, го одбележа забавување на стопанската активност, дури и тотално згаснување на некои стопанските дејности, во производниот и услужниот сектор меѓу кои и транспортот, затварање траеше различно, од три до шест месеци, по што следеше постепено олабавување на мерките со примена на утврдени протоколи, со намалување на искоритеноста на капацитетите, односно со намалување на бројот на присутни посетители или корисници. За намалување на последиците од пандемијата Владата презема повеќе монетарни и фискални мерки, за помош на најзагрозените категории дејности.

Успорувањето на економските текови, преку намалување на потрошувачката, доведе до намалување на реалниот БДП за 4,6% во 2020 година, а инфлацијата во истиот период достига 2,2%, со тенденција за забрзано зголемување. Пандемијата доведе до намалување на приходите на повеќето стопански субјекти, а некои дури неможеа да го издржат товарот од новонастанатата состојба и пропаднаа.

2. ОСНОВА ЗА СОСТАВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ И ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Финансиските извештаи се изготвени во согласност со законските прописи на Република Македонија, со одредени рекласификации и дополнувања заради усогласување со барањата за известување, согласно Меѓународните стандарди за

финансиско известување. Друштвото може во одредени случаи да врши избор на одредени сметководствени политики во рамки на законски пропишаните сметководствени политики или самостојно да одлучува дали ќе ги примени или нема да ги примени пропишаните сметководствени политики.

Сметководствените политики се конзистентно применети од страна на менаџментот во предходните пресметковни периоди.

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката на континуитет во работењето, односно дека Друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина.

2.1. Основи за сметководство

Согласно сметководствените принципи, а со цел реално прикажување на приходите и расходите, односно финансискиот резултат и основниот капитал на друштвото. Финансиските извештаи се изготвени со употреба на принципот историски вредности, модифицирани со ефектот од инфлаторните промени кој влијае на одредени средства, обврски и капитал.

Основните сметководствени политики кои се применети во составување на Финансиските извештаи за периодот 01.01 до 31.12.2020 година (доколку не е поинаку наведено), се во согласност со Меѓународни стандарди за финансиско известување, прифатени и објавени во Република Македонија.

2.1.1. Основа за консолидација на финансиските извештаи

АГРОНОВА ДООЕЛ Скопје е друштво-подружница, под целосна контрола на АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС Скопје, како 100% негова сопственост. Финансиски извештаи на АГРОНОВА ДООЕЛ се вклучени во консолидираните финансиски извештаи на АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС.

Принципи на консолидација се следните:

1. Се собираат поединечно салдата на сите позиции на средствата, обврските и капиталот од извештаите за финансиската состојба на 31 Декември 2020 и 2019 година, како и приходите и расходите од извештајот за сеопфатната добивка за 2019 и 2020 година,
2. Во целост се елиминираат салдата на побарувањата и обврските на 31 Декември 2020 и 2019 година, кои произлегуваат од трансакции меѓу друштвата во рамки на Групацијата.
3. Во целост се елиминираат салдата на вложувањата на матичното друштво во зависното друштво (подружница) со состојба на 31 декември 2020 и 2019 година и салдото од делот на капиталот на тие друштва, кои се однесуваат на тие вложувања.
4. Во целост се елиминираат приходите и расходите за 2020 и 2019 година, кои произлегуваат од трансакции меѓу друштвата во рамки на Групацијата.

2. 2. Функционална валута

Финансиските извештаи прикажани на страна 4-7 се изразени во согласност со законските прописи на Република Македонија, во функционалната, национална валута на Република Македонија - македонски денар. Финансиските извештаи за периодот 01.01-31.12.2020 година на Друштвото се изготвени во илјади денари (во 000 МКД).

2. 3. Трансакции во странски валути

Пресметката на странските средства, односно побарувањата и обврските, се врши според средниот девизен курс на странските средства на НБМ во денарска противвредност на денот на составување на годишните финансиски известии, а искажувањето на трансакциите изразени во странски валути се врши според девизниот курс на денот на трансакцијата.

ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

Официјалните курсеви на странските валути на 31.12.2020 години во денари

Валута	31.12.2020	31.12.2019
1 ЕВРО	61,6940	61,4856

2. 4. Признавање на приходи

Приходот претставува објективна вредност на примениот надомест или побарувањето за продадени добра и извршените услуги. Приходот се прикажува намален за ДДВ, проценетите поврати, дисконтите и рабатите. Приходите се состојат од:

2. 4. 1. Приходи од продажба

Приходите од продажба на стоки се признаваат кога друштвото пренело на купувачот значајни ризици и користи од сопственоста на стоките, без да задржи било каква контрола над продадените стоки.

Реализацијата е искажана по стварни вредности. Цените на услугите на Друштвото не се законски ограничени, туку се условени од пазарните услови.

2. 4. 2. Приходи од давање услуги и наеми

Приходите од давање услуги се признаваат кога резултатот од определена трансакција може веродостојно да се процени и приходот во врска со трансакцијата треба да се признае според степенот на довршеност на датумот под кој е сочинет извештајот.

Приходите остварени од оперативни наеми, се признаваат во моментот на нивното остварување во извештајот за сеопфатна добивка на рамномерна основа за времетраењето на наемот во евиденцијата на друштвото.

Реализацијата е искажана по стварни вредности. Цените на услугите на Друштвото не се законски ограничени, туку се условени од пазарните услови.

2. 4. 3. Приходи и расходи од курсни разлики

Нето приходите и расходите од курсни разлики вклучуваат реализирани и

нереализирани курсни разлики кои произлегуваат од порамнување на трансакциите во странски валути, како и од вреднувањето на средствата и обврските во странски валути вклучени во Извештајот за сеопфатна добивка во периодот кога тие настанале.

Превземените и потенцијалните обврски деноминирани во странски валути се преведуваат во Денари со примена на официјалните курсеви кои важат на датумот на извештајот за финансиската состојба.

2. 4. 4. Приходи од камати

Приходи од каматите настанати од финансиски средства по основ на пласмани и побарувања од деловни односи, се признаваат кога е веројатно дека друштвото ќе има економските користи од одреден износ на камата кои може веродостојно да се измери. Приходите од камати се признаваат на временска основа на утврдената каматна стапка и се искажуваат во Извештајот за сеопфатна добивка во рамки на приходите од финансиски активности. Согласно законските прописи под камати се подразбира било кој облик на ревалоризација на побарувањата, доколку така е договорено, односно пропишано.

2.5. Трошоци на работењето

Трошоците на работење ги сочинуваат сите трошоци настанати во текот на извршување на дејноста, како и специфичните трошоци поврзани со природата на основната дејност и набавката на материјали и стоки кои се неопходни за остварување на приливи на економски користи на друштвото во пресметковниот период.

2.6. Инвестиционо и тековно одржување

Трошоците на инвестиционо и тековно одржување на основните средства се покриваат од приходот во пресметковниот период, во моментот кога ќе настанат. Реконструкциите и адаптациите на капацитетите, со кои се менува, подобрува, зголемува односно модернизира капацитетот и намената на основните средства, се евидентира како зголемување на вредноста на тие основни средства.

2.7. Трошоци на позајмување

Трошоците на позајмување кои директно се однесуваат на купување или производство на одредено средство кое представува средство за понатамошна употреба или продажба директно се додаваат и ја зголемуваат неговата вредност се додека средството не е подготвено за употреба или продажба.

Каматите настанати по основ на обврски, пресметани до датумот на Извештајот за финансиска состојба, со исклучок на каматите по основ на трети лица за основни средства, кои се надоместуваат на товар на ревалоризационата резерва се искажуваат во Извештајот за сеопфатна добивка во рамки на финансиски расходи. Согласно законските прописи, како каматите се третираат и било кој облик на ревалоризација на обврските, ако така е договорено или пропишано.

2.8. Даноци и придонеси

Даноците и придонесите и другите законски обврски се издвојуваат согласно законските прописи. Повеќе платените даноци на крајот од периодот се искажуваат како побарувања од државата.

Данокот на добивка за 2019 година, по пропишана стапка од 10% се плаќа на искажаната разлика помеѓу вкупните остварени приходи и вкупните расходи и на непризнаените расходи за даночни цели, согласно Законот за данок на добивка..

Одложениот данок од добивка се евидентира во целост, користејќи ја методата на обврска, за временските разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и износите по кои истите се евидентираат за целите на финансиското известување. При утврдување на одложениот данок од добивка се користат тековните даночни стапки.

2.9. Нетековни средства

Нетековните средства ги вклучуваат нематеријалните и материјалните средства.

2.9.1. Нематеријални средства

Основачките вложувања и материјалните права за софтвери, патенти, лиценци, заштитени марки како и вложувања во туѓи имоти ги содржат сите трошоците кои се потребни за отпочнување со вршење на основната дејност.

Амортизацијата на нематеријалните средства се пресметува праволиниски, за време на нивното важечко времетраење, најчесто за 5 години, по стапка од 20% годишно.

2.9.2. Материјални средства

Материјалните средства земјата, недвижности, постројки и опрема првично се евидентираат по нивната набавна вредност зголемени за трошоците за нивната набавка до ставањето во употреба. Последователните издатоци за реконструкциите и адаптациите на капацитетот, со кои се менува, подобрува, зголемува капацитетот се евидентираат како зголемување на вредноста на материјалните средства.

Недвижности, постројки и опрема се прикажуваат по набавната вредност намалена за акумулираната амортизација и загубите од оштетување.

Амортизацијата на материјалните средства, се признава како трошок во извештајот за сеопфатна добивка, а се амортизира во еднакви годишни износи во текот на предвидениот век на употреба на основните средства, по следните стапки на амортизација:

	Корисен век	Стапки
- Згради	40 години	2,5%
- Транспортни сред.	5-10 години	20%-10%
- Компјутери	4 години	25%

АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС Скопје
Консолидирани Финансиски Извештаи

-Опрема и Мебел	5-10 години	20%-10%
-----------------	-------------	---------

На материјалните средства недвижности, постројки и опрема се врши пресметка на амортизацијата до нивниот потполн отпис.

Резидуалната вредност на средствата и нивниот век на користење се проценува на денот на составување на Извештајот за финансиската состојба и се корегира доколку е потребно.

Сегашната вредност на материјалните средства се намалува до износот на надоместувачката вредност е повисока од проценетата надоместувачка вредност.

Земјата и материјалните средства во подготовка не се амортизираат.

Отстапените или на друг начин отуѓени материјални средства се елиминираат од Извештајот за финансиската состојба на друштвото заедно со исправката на вредноста. Добивката или загубата што произлегува од таквото отуѓување се книжи во извештајот на сеопфатната добивка.

2.9.3. Оштетување на недвижностите, постројките и опремата, биолошките средства и нематеријалните средства

Средствата кои имаат неопределен век на користење не се предмет на амортизација и се тестирани годишно за оштетување.

Средствата кои се предмет на амортизација во друштвото, се проценуваат од оштетување секогаш кога постојат настани или промени во околностите кои укажуваат дека нивната сегашна вредност не е еднаква со нивната надоместувачка вредност. Загубите од оштетување се признаваат за износите за кои сегашната вредност на средството го надминува неговиот надоместувачки износ. Надоместувачка вредност претставува повисоката вредност од нето продажната цена на средството, намалена за трошоците за продажба, и неговата употребна вредност. Со цел да се процени оштетувањето на средствата, се групираат во најмали единици сто генерираат пари. Нефинансиските средства, освен гудвилот, кои се оштетени се проценуваат за можна корекција на оштетувањето на денот на извештајот за финансиската состојба.

2. 10. Наеми

Наемите со кои се пренесуваат на наемопримателот сите ризици и користи кои произлегуваат од сопственоста на изнајменото средство се признаваат како финансиски наеми, при што средството се евидентира според неговата објективна вредност или доколку е таа пониска, сегашната вредност на минималните плаќања на наемот.

Наемите каде што значаен дел од ризиците и користите кои произлегуваат од сопственоста се задржуваат од наемодавателот се класифицираат како оперативни наеми. Плаќањата за наемот при оперативен наем се искажуваат во извештајот за сеопфатна добивка на рамномерна основа за времетраењето на наемот во евиденцијата на наемателите. Наемодавателот ги презентира средствата кои се предмет на оперативен наем во извештајот за финансиската состојба на друштвото како

средство за издавање или материјално вложување во постројки и опрема.

2. 11. Залихи

(1) Залихите на производството во тек се признаваат во Извештајот за финансиската состојба најмногу по цена на чинење, до степенот на завршеност за нивната изработка.

(2) Залихите на материјали и резервни делови се прикажуваат според трошоците за нивна набавка или по цена не повисока од нето реализационата вредност.

(3) Залихите на трговски стоки се евидентираат по набавна вредност зголемена за трошоците за нивна набавка или по цена не повисока од нето реализационата вредност.

(4) Ситниот инвентар се отпишува целосно со ставање во употреба.

(5) Намалувањето на вредноста на залихите се врши во годишниот извештај индиректно, на товар на останатите расходи, доколку субјектот процени дека опаѓа пазарната вредност на залихата или ја губи употребната вредност.

2. 12. Финансиски инструменти

Финансиски инструмент е секој договор кој истовремено се јавува како финансиско средство во едно друштво, а како финансиска обврска или инструмент на главнина во друго друштво.

Финансиските средства, и финансиските обврски или инструментите на главнината се признаваат во извештајот за финансиската состојба единствено кога друштвото ќе стане страна во договорните услови на финансискиот инструмент.

При првичното признавање финансиските инструменти се искажуваат по нивната набавна вредност, зголемени за сите трошоци настанати до нивното стекнување.

2. 12. 1. Финансиски средства

Финансиските средства ги сочинуваат вложувања во: банки, други финансиски институции и во друштва, вложувања во акции и удели во банки, други финансиски институции и во друштва како и дадените заеми и депозити, побарувањата, пари и парични средства, и капиталот.

За целите на вреднувања друштвото ги класифицира финансиските средства во зависност од целите и рочноста со кои е склучен договорот во соодветни категории на финансиски средства: финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби, финансиски средства расположиви за продажба и финансиски средства до доспевање.

Друштвото нема финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби кои се наменети за тргување, ниту финансиски средства расположиви за продажба.

б) Заеми и побарувања

Парите и паричните еквиваленти, депозитите во банки, дадените позајмици и побарувањата се вклучуваат во категоријата заеми и побарувања и претставуваат финансиски средства со фиксни или детерминирани плаќања кои не котираат на активен пазар. Тие се вклучуваат во тековни средства, освен средствата кои имаат доспеаност подолга од 12 месеци од датата на извештајот за финансиската состојба и се класифицираат како нетековни.

Оштетување на пласмани и побарувања

Со состојба на крајот на годината се врши исправка на вредноста на позајмиците и побарувањата по основ на продажба кои се сеуште ненаплатени и за кои е покрената постапка пред надлежниот суд за нивна наплата.

Пари и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти ги вклучуваат депозитите на сметките (денарски и девизни), готовината во благајна и високо ликвидни парични инструменти како краткорочни државни записи, чекови и слично.

Побарувања од купувачи и останати побарувања

Побарувањата може да бидат по основ на продажба-услуга, побарувањата од вработени, побарувањата од повеќе платени даноци и други побарувања се искажуваат по нивната номинална вредност, зголемена за каматите согласно склучениот договор. Побарувањата кои се искажуваат во девизи се пресметуваат според средниот курс на НБРМ на денот на составување на финансиски извештаи.

2. 12. 2. Финансиски обврски и инструменти на главнина

Друштвото ги класифицира останати финансиските обврски инструменти на главнина.

2. 12. 2. 1. Инструменти на главнина

Инструмент на главнина е секој договор кој го евидентира остатокот од средствата на друштвото после одземањето на сите негови обврски. Како инструменти на главнината издадени од друштвото се признаваат сите приливи намалени за директните трошоци за нивното издавање.

2. 12. 2. 2. Финансиски обврски

Финансиските обврски се класифицираат во финансиски обврски по објективна вредност преку добивки и загуби или останати финансиски обврски.

Долгорочни обврски

Друштвото нема земено кредити на рокови подолги од една година. Сите кредити во странска валута се искажуваат во денарска против вредност по среден курс на НБРМ на денот на составување на Извештајот за финансиската состојба.

2. 13. Капитал

Запишаниот капитал на Друштвото е представен по историска цена на денот на неговото регистрирање, во сметководството се евидентира регистрираниот капитал.

2.14. Дивиденди

Дивидендите се признаваат како обврска во периодот во кои се објавени.

2. 15. Известување по сегменти

Согласно МСФИ 8, од Друштвата се бара да известуваат по оперативни сегменти како делови кои генерираат профит. Друштвото својата дејност ја врши во еден сегменти, и деловните приходи ги остварува од продажба на сопствени компјутерски услуги, а основна дејност на подружницата е товарен патен транспорт. Известувањето го врши во еден оперативен сегмент.

2.16. Споредбени показатели

Финансиски извештаи на друштвото за 2019 година се ревидирани и претставуваат релевантна основа за споредба со финансиски извештаи за периодот 01.01-31.12.2020 година.

3. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ

Друштвото врши проценка на идните настани. Проценетите износи, вообичаено се еднакви со реалните износи на остварените настани. Проценките кои може да имаат материјално влијание врз сегашната вредност на средствата и обврските во иднина се опишани подолу.

Утврдување на објективна вредност

Објективната вредност на проценетите материјални средства и на финансиските средства и финансиските обврски, кои не котираат на активни пазари – побарувања од купувачи, останати побарувања, позајмици, обврските кон добавувачи и останатите обврски, се анализираат од страна на Друштвото на датата на Извештај за финансиската состојба, дали претрпеле значајни промени во однос на вредноста на денот на проценката. Проценката на друштвото е дека разликата помеѓу нивната пазарна вредност и проценетата сметководствена вредност е нематеријална и не влијае врз искажаниот резултат.

Континуитет во работењето

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето, односно дека Друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина. Друштвото нема намера, ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење.

4. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ

Видови ризици

Во работењето Друштвото е изложено на повеќе видови финансиски ризици како што се ризикот од промена на девизните курсеви, каматниот ризик, кредитниот ризик, ризикот од неликвидност, даночен ризик и капитален ризик. Менаџментот на Друштвото е насочен во активности за правилно управување со финансиските ризици, со цел навремено да се минимизираат потенцијалните негативни ефекти. Управувањето со ризици го врши менаџментот на Друштвото.

1) Пазарни ризици

А) Ризик од промена на девизните курсеви

Функционална валута на Друштвото е Македонски денар.

Друштвото во своето работење е поврзано во најголем дел со трансакции во странска валута. Како резултат на изложеноста на домашната валута во однос на флукуациите на различните странски валути, менаџментот на Друштвото не применува посебни техники за хеџирање од валутниот ризик, бидејќи курсот на националната валута е стабилен, на годишно ниво.

Сензитивната анализа за ризикот од промена на девизните курсеви која се бара согласно ИФРС 7 е ограничена на ризикот кој се јавува кај финансиските инструменти деноминирани во валута различна од функционалната валута по која се врши нивното мерење.

Б) Каматен ризик

Каматниот ризик представува ризик од промена на висината на каматните стапки по земените кредити, доколку се врзани со SKIBOR; или EURIBOR. Друштвото на земените кредити-позајмици, од правни лица плаќа договорни фиксни камати.

2) Кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик при извршување на своите деловните активности. Кредитниот ризик се дефинира како ризик од нереализирање на некој финансиски инструмент, при што едната страна ќе претрпи финансиски загуби од неисполнување на обврска на другата страна. Готовите пари со кои располага друштвото се депонирани на трансакциски сметки во банки со утврден висок кредитен рејтинг, односно не се изложени на кредитен ризик. Побарувањата од купувачите, се состојат од релативно повеќе салда, при што за управувањето на кредитниот ризик менаџментот води политика на разумна дисперзија на концентрацијата на побарувања во портфолиото на клиентите.

3) Ликвидносен ризик

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои од можноста друштвото да не биде во состојба редовно да ги подмирува достасаните обврски кон доверителите. Менаџментот спроведува успешна политика на навремено обезбедување на доволно ликвидни средства на сметки во банките со цел плаќањата на обврските во земјата и во странство да се подмират при нивното доспевање.

4) Даночен ризик

Согласно законските прописи на РМ, финансиските извештаи и сметководствените евиденции на друштвото во рок од пет години подлежат на контрола од страна на даночните власти по поднесување на даночните извештаи за периодот.

5) Капитален ризик

Друштвото успешно ја остварува целта во поглед на управување со капиталот, согласно Законот за трговски друштва, и одржување стабилна и квалитетна капитална база која ќе го поддржи развојот на Друштвото. Во изминатиот период, Друштвото издвоило за резерви над 1/10 од запишаниот капитал, што укажува дека менаџментот успешно се справува со капиталниот ризик.

АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС Скопје
Консолидирани Финансиски Извештаи

5. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕ

	31.12.2020	31.12.2019
	во 000 МКД	
АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС Скопје		
Приходи од продажба-услуги во земјата	15.518	6.707
Приходи од продажба во странство	-	-
Останати приходи од продажба	4	258
<i>Вкупни приходи од продажба</i>	<u>15.522</u>	<u>6.965</u>
АГРОНОВА ДООЕЛ Скопје		
Приходи од продажба-услуги во земјата	8.504	9.897
Приходи од продажба во странство	5.350	4.827
Останати приходи од продажба-наемнини	2.192	3.456
Останати приходи од продажба	-	88
<i>Вкупни приходи од продажба</i>	<u>16.046</u>	<u>18.268</u>
Приходи од продажба-префактурирање	139	-
Приходи од капитални добивки	1.671	-
Приходи од продажба на нетек.средства	-	92
Приходи од отписи на обврски и наплатени п	44	912
Други приходи	-	-
<i>Вкупни останати деловни приходи</i>	<u>1.854</u>	<u>1.004</u>
<i>Вкупни приходи од работење</i>	<u>33.422</u>	<u>26.237</u>

6. ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕ

	31.12.2020	31.12.2019
	во 000 МКД	
Набавна вредност на продадени стоки	181	185
Потрошени сировини и материјали	180	430
Потрошена енергија	1.185	1.001
Потрошени резервни делови	80	-
Отпис на ситен инвентар и потрош.амбалажа	-	7
Одржување	-	-
<i>Вкупно трошоци за материјали</i>	<u>1.445</u>	<u>1.438</u>
Транспортни, телеком и други услуги	485	234
Наеми	1.471	-
Производни услуги	-	-
Инвестиционо одржување	1.121	80
Останати услуги	7.571	8.444
<i>Вкупно трошоци за извршени услуги</i>	<u>10.648</u>	<u>8.758</u>

АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС Скопје
Консолидирани Финансиски Извештаи

6. ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕ (продолжува)

	31.12.2020	во 000 МКД 31.12.2019
Трошоци за вработени -бруто плати	3.955	3.793
Други трошоци за вработени	923	1.139
<i>Вкупно трошоци на вработени</i>	<u>4.878</u>	<u>4.932</u>
<i>Амортизација</i>	<u>5.667</u>	<u>5.113</u>
Трошоци за надомест на одбори	5.828	3.394
Репрезентација	1.780	2.197
Осигурување	71	51
Банкарски провизии	336	347
Даноци, такси и царини	204	198
Професионални и други услуги	1.395	1.788
Останати трошоци од работење	-	9
<i>Вкупно останати трошоци од работење</i>	<u>9.614</u>	<u>7.984</u>
Капитални загуби	-	-
Вредносно усогласување на нетековни средс	56	229
Вредносно усогласување на тековни средства	32	-
Расходи од поранешни години	18	-
<i>Вкупни трошоци од работење</i>	<u>32.539</u>	<u>28.639</u>

7. ТРОШОЦИ НА ВРАБОТЕНИ

	31.12.2020	во 000 МКД 31.12.2019
Нето плати	2.594	3.204
Придонеси на плати	1.045	1.260
Даноци на плати	154	201
<i>Вкупни трошоци за вработените</i>	<u>3.793</u>	<u>4.665</u>
Останати трошоци на вработени	1.139	938
<i>Вкупни трошоци за вработени</i>	<u>4.932</u>	<u>5.603</u>

АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС Скопје
Консолидирани Финансиски Извештаи

8. ПРИХОДИ ОД ФИНАНСИРАЊЕ

	31.12.2020	во 000 МКД 31.12.2019
Приходи од камати на поврзани друштва	-	-
Приходи од камати	-	416
Позитивни курсни разлики	-	1
Приходи од вложувања	2.010	1.548
Останати финансиски приходи	5	597
Вкупни приходи од финансирање	2.015	2.562

9. ТРОШОЦИ НА ФИНАНСИРАЊЕ

	31.12.2020	во 000 МКД 31.12.2019
Камати по кредити и позајмици	-	1
Негативни курсни разлики	21	12
Вкупни расходи од финансирање	21	13

10. ДАНОК НА ДОБИВКА И НА НЕПРИЗНАЕНИ РАСХОДИ

	31.12.2020	во 000 МКД 31.12.2019
Добивка пред оданочување	2.877	147
Непризнаени расходи од задршки	-	-
Непризнаени расходи за репрезентација	1.604	4.850
Останати непризнаени расходи	6.314	715
Основа за данок на добивка од 10%	10.795	5.712
Намалување на даночни основа	-	-
Основа за данок на добивка 10%, по намалување	10.795	5.712
Пресметан данок на добивка	1.080	571
Даночни ослободувања	-	-
Вкупно данок на добивка	1.080	571

11. РАСПРЕДЕЛБА НА ДОБИВКАТА-ДИВИДЕНДА

Нето добивката од 2019 година не е распределена и е пренесена на акумулираната добивка.

12. НЕТЕКОВНИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

во 000 МКД

Опис	Концесии, лиценци	Софтвери	Вкупно
Набавна вредност			
Состојба 01.01.2019	9.797	49	9.846
Набавки во тек на год.	-	-	-
Состојба 31.12.2019	9.797	49	9.846
Исправка на вредност			
Состојба 01.01.2019	8.532	49	8.581
Амортизација	-	-	-
Состојба 31.12.2019	8.532	49	8.581
Нето вредност на 31.12.2019	1.265	-	1.265
Набавна вредност			
Состојба 01.01.2020	9.797	49	9.846
Набавки во тек на год.	-	-	-
Состојба 31.12.2020	9.797	49	9.846
Исправка на вредност			
Состојба 01.01.2020	8.532	49	8.581
Амортизација	-	-	-
Состојба 31.12.2020	8.532	49	8.581
Нето вредност на 31.12.2020	1.265	-	1.265

13. НЕТЕКОВНИ МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

во 000 МКД

Опис	Земја	Град.објекти	Опрема	Инвес. во тек	Вкупно
Набавна вредност					
Состојба 01.01.2019	1.132	166.359	39.912	910	208.313
Набавки во тек на год.	-	307	1.409	-	1.716
Пренос од инвест.во тек	-	-	-	-	-
Расходи и отуѓувања	-	-	(1.421)	-	(1.421)
Состојба 31.12.2019	1.132	166.666	39.900	910	208.608
Исправка на вредност					
Состојба 01.01.2019	-	88.719	35.532	-	124.251
Амортизација	-	4.171	600	-	4.771
Расходи	-	-	(1.421)	-	(1.421)
Состојба 31.12.2019	-	92.890	34.711	-	127.601
Нето вредност на 31.12.2019	1.132	73.776	5.189	910	81.007
Набавна вредност					
Состојба 01.01.2020	1.132	166.666	39.900	910	208.608
Набавки во тек на год.	-	24	3.997	-	4.021
Пренос од инвест.во тек	-	-	-	-	-
Расходи и отуѓувања	-	-	-	-	-
Состојба 31.12.2020	1.132	166.690	43.897	910	212.629
Исправка на вредност					
Состојба 01.01.2020	-	92.890	34.711	-	127.601
Амортизација	-	4.171	1.147	-	5.318
Расходи	-	-	-	-	-
Состојба 31.12.2020	-	97.061	35.858	-	132.919
Нето вредност на 31.12.2020	1.132	69.629	8.039	910	79.710

АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС Скопје
Консолидирани Финансиски Извештаи

14. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА

	31.12.2020	во 000 МКД 31.12.2019
Вложување во придружни друштва	-	-
Вложување во хартии од вредност	12.581	14.754
Други вложувања	-	-
Вкупно долгор. финансиски вложувања	12.581	14.754

16. ЗАЛИХИ

	31.12.2020	во 000 МКД 31.12.2019
Материјали и сировини	-	-
Резервни делови	-	-
Трговски Стоки	335	335
Вкупно залихи	335	335

17. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

	31.12.2020	во 000 МКД 31.12.2019
Побарувања од купувачи во земјава	4.410	4.241
Побарувања од купувачи во странство	982	-
Вредносно усогл. на побарувања од купувачи	(3.704)	(3.660)
Вкупно побарувања од купувачи	1.688	581

18. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА

	31.12.2020	во 000 МКД 31.12.2019
Побарувања за дадени аванси	25	25
Побарувања од работници	-	-
Побарувања за даноци и придонеси	235	47
Останати побарувања	-	-
Однапред платени трошоци	-	-
Вкупно други побарувања	260	72

19. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА

	31.12.2020	во 000 МКД 31.12.2019
Вложување во краткорочни хартии од вредност	2.418	-
Краткорочни позајмици, кредити	-	-
Други вложувања	-	-
Вкупно долгор. финансиски вложувања	2.418	-

АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС Скопје
Консолидирани Финансиски Извештаи

20 .ЗАПИШАН КАПИТАЛ

Сопственост	Број на акции		Промени	Број на акции	
	01.01.2020	%		31.12.2020	%
Орданчо Перчинков	135	79,4%	-	135	79,4%
Ангел Димитров	35	20,6%	(6)	29	17,1%
АГРОНОВА ДОО Скопје	-	0%	6	6	4%
Вкупно	170	100%	-	170	100%

* Номиналната цена на една акција изнесува 650 Евра, а во сметководствената евиденција е изразена по историска вредност во МКД и изнесува 110.500,00 ЕУР

21. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ

	31.12.2020	во 000 МКД 31.12.2019
Кратк.обврски кон субјекти во земјата	-	-
Кратк.обврски кон банки	-	-
Останати кратк.обврски-позајмици	3.666	3.666
Вкупни крат.финансиски обврски	3.666	3.666

Кредитните обврски се однесуваат на:

Кредитор	Валута	Износ	Отплата до	Камата
Позајмица од физички лица	МКД	3.665.918	достасана	-

АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС Скопје
Консолидирани Финансиски Извештаи

22. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

	31.12.2020	во 000 МКД 31.12.2019
Добавувачи во земјата	3.069	3.567
Добавувачи во странство	-	-
Вкупни краткорочни обврски кон добавувачи	3.069	3.567

23. ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

	31.12.2020	во 000 МКД 31.12.2019
Обврски кон поврзани друштва	-	-
Примени аванси	8	567
Обврски за нето плати	225	283
Обврски за придонеси на плати	108	101
Тековни даночни обврски	892	542
Други обврски	-	-
Однапред платени трошоци	-	-
Вкупни др.краткорочни обврски	1.233	1.493

24. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

	31.12.2020	во 000 МКД 31.12.2020
АГРОНОВА ДООЕЛ Скопје	обврски	обврски
Обврски кон добавувачи	7.980	6.897
Краткорочни финансиски обврски	24.214	24.765
	-	-
Вкупни обврски кон поврзани субјекти	32.194	31.662

АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС Скопје е сопственик на 100% удел во АГРОНОВА ДОО Скопје.

25. НЕИЗВЕСНИ ПОБАРУВАЊА/ОБВРСКИ

Друштвото нема неизвесни или тужени побарувања и обврски.

26. ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ НАСТАНИ

По датата на известување, 31 Декември, 2020 година во Друштвото нема настани кои би влијаеле на објавените финансиски извештаи за 2020 година.

Мислењето е изразено на страна 2-3.